



„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни издавања и огласи 602-602-32

Среда, 13 октомври 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 46

ГОД. XXI

Цена на овој број е 45.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 1.300.— дин. а за странство 3.500.— динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. Факс 326 — Телефони: централа 30-921, 30-932, 30-933 и 31-661. Служба за претплата 51-732 и Провална служба 31-671

ЈА

783.

Врз основа на членот 3 точка 1 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за статистика („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57 и 12/60) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСПИТУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА 1966 ГОДИНА

1. Во рамките на планот на статистичките испитувања за 1966 година од интерес за цела Југославија и единствениот систем на статистичките испитувања што ги спроведуваат Сојузниот завод за статистика, Службата на општественото книговодство, Сојузниот завод за здравствена заштита, Сојузниот завод за социјално осигурување, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот секретаријат за правосудство и Сојузното биро за работите на запослувањето, ќе се извршат во 1966 година, покрај редовните статистички испитувања, и статистички испитувања и работи во врска со статистичките испитувања од точ. 2 до 4 на ова решение.

2. Во 1966 година ќе се извршат следните статистички испитувања:

- 1) анкета за самоуправувањето во стопанските организации;
- 2) годишно снимање на запослениот персонал во работните организации;
- 3) попис на центрите за стручно оспособување на работниците;
- 4) испитување на влијанието на инвестициите врз порастот на индустриското производство;
- 5) анкета во предилниците и ткајачниците;
- 6) пробен попис на земјоделството;
- 7) снимање на шумскиот фонд;
- 8) анкета за сечите на шуми;
- 9) попис на друмските моторни возила;
- 10) анкета за испитувањата на животниот стандард;
- 11) анкета за годишните одмори;
- 12) пробна анкета за можностите за посетување осумгодишно училиште.

3. За да се приспособат статистичките испитувања кон промените настанати во стопанскиот систем, во 1966 година ќе се извршат измени на организацијата на редовните статистички Служби што собираат статистички податоци од оние стопански области на кои се однесуваат промените во стопанскиот систем.

Се овластуваат Сојузниот завод за статистика, Службата на општественото книговодство и другите органи овластени за собирање статистички податоци да ја извршат потребната реорганизација на редовните статистички служби во врска со стопанската реформа.

4. Во 1966 година ќе се извршат подготвителни работи во врска со статистичките истражувања што

треба да се спроведат во 1967 година, и тоа: попис на капацитетите во туризмот и угостителството, анкета за структурата на потрошувачката на странски туристи, анкета за запослената жена, попис на спортските објекти, контрола на квалитетот на податоците за приносите на пченица и пченка и за градежната дејност во приватна режија.

5. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 152

2 октомври 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

784.

Врз основа на членот 24 став 3 од Правилникот за стручната спрема и другите услови за вршење работи во работни организации што имаат електроенергетски, котловски и други енергетски постројки и садови под притисок („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/64), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ПРОГРАМАТА НА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО СТРУЧНА СПРЕМА НА РАБОТНИК ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ КАЈ ЕНЕРГЕТСКИ И КОТЛОВСКИ ПОСТРОЈКИ И САДОВИ ПОД ПРИТИСОК

1. Стручните испити за здобивање со стручна спрема за вршење работи кај енергетски и котловски постројки и садови под притисок се полагаат според Програмата на стручните испити за здобивање со стручна спрема на работник за вршење работи кај енергетски и котловски постројки и садови под притисок, која е отпечатена во Доползокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/65 и е составен дел од Правилникот за стручната спрема и другите услови за вршење работи во работни организации што имаат електроенергетски, котловски и други енергетски постројки и садови под притисок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Програмата на предметите за испити за ракувачи на парни турбини, парни машини, парни котли, мотори со внатрешно согорување и водни турбини (Прилог на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/55), која е составен дел од Правилникот за квалификациите потребни за ракување со парни машини и турбини, со котловски постројки, со мотори со внатрешно согорување (освен со сообраќајни средства) и со водни турбини и за здобивање со тие квалификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/55).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3625
2 октомври 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

785.

Врз основа на членот 69 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65) и со членот 28 став 1 од Уредбата за начинот на формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65 и 36/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МАРЖИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ НА ГОЛЕМО И МАЛО

1. Во Наредбата за маржите во прометот на стоки на големо и мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65) во точката 8 се додава нов став 2, кој гласи:

„Не се смета како зголемување на маржа износот на позитивната разлика во цената што трговската стопанска организација ќе го пресмета како разлика помеѓу постојната продажна цена (без данокот на промет) на стоките на залихи и продажната цена (без данокот на промет) на стоките од ист вид и квалитет што подоцна се купени, ако таа разлика во цената се пресметува и се внесува на посебна сметка за разграничување (конто од групата 29), која во текот на годината може да се користи за покривање негативни разлики во цените на други видови стоки на залихи.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4902/1
4 октомври 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

786.

Врз основа на членот 30 став 3 од Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

УПАТСТВО

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА

1. На инспекторите за безбедност на пловидбата им се издава легитимација според образецот што е напечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

2. Големината на легитимацијата на инспектор за безбедност на пловидбата е 100 × 73 mm.

3. Кориците на легитимацијата на инспектор за безбедност на пловидбата се тврди и од надворешната страна се обложени со платно во сина боја.

4. Легитимацијата на инспектор за безбедност на пловидбата содржи:

1) назив на органот на управата што ја издал легитимацијата, ознака на серијата, сериски и регистарски број; ..

2) потесна специјалност на имателот на легитимацијата (научички, бродомашински, радио или градежен инспектор);

3) фотографија на имателот на легитимацијата, во големина 45 × 35 mm и преку фотографијата втиснат сув жиг на органот на управата што ја издал легитимацијата, а под фотографијата место за потпис на имателот на легитимацијата;

4) лично име на имателот на легитимацијата;

5) назив на органот на управата што го донесол решението за назначување на инспекторот за безбедност на пловидбата и број и датум на тоа решение;

6) овластување на имателот на легитимацијата за вршење инспекциски работи;

7) место и датум на издавањето на легитимацијата, печат на органот на управата што ја издава легитимацијата и потпис на старешината на тој орган;

8) место за заверка на рокот на важењето на легитимацијата;

9) место за заверка на рокот на важењето на легитимацијата за движење и задржување на граничен премин;

10) извод од Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата, со основните овластувања на инспекторот за безбедност на пловидбата и со обврските на работните организации (чл. 20, 21, 23, 24, 25 и 35 на тој закон).

5. Легитимацијата на инспектор за безбедност на пловидбата важи за календарската година во која е издадена, ако не е изречно назначен рокот на важењето.

Рокот на важењето на легитимацијата за наредната година го продолжува органот на управата што ја издал легитимацијата.

Важењето на легитимацијата во поглед на движењето и задржувањето на имателот на легитимацијата на граничниот премин го заверува надлежниот орган на внатрешните работи.

6. Легитимацијата на инспектор за безбедност на пловидбата на море може да биде составена и на англиски јазик, а легитимацијата на инспектор за безбедност на пловидбата на внатрешните пловни патишта — и на руски јазик.

7. Легитимацијата важи само за вршење инспекциски работи од потесна специјалност (точка 4 под 2).

8. Евиденцијата за издадените легитимации ја води органот на управата што ги издава легитимациите.

9. Инспектор за безбедност на пловидбата на кој му престанало овластувањето за вршење инспекциски работи е должен легитимацијата веднаш да му ја врати на органот што ја издал легитимацијата.

10. Во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на ова упатство ќе им се заменат досега издадените легитимации на инспектор за безбедност на пловидбата на нивните иматели.

11. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за легитимацијата на инспектор за безбедност на пловидбата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/62).

12. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1361
4 октомври 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

Образец на легитимација на инспектор за безбедност на пловидбата

(формат 100 × 73 mm)

(Прва и втора страна на кориците — празни)

(Прва внатрешна страна)

(Назив на органот што ја издава легитимацијата)

Серија _____ број на серијата _____
Рег. број _____**ЛЕГИТИМАЦИЈА**

(на инспектор за безбедност на пловидбата)

(Втора внатрешна страна)

(фотографија во големина 45 × 35 mm)

(своерачен потпис на имателот на легитимацијата)

(Трета и четврта внатрешна страна)

(назив на органот што ја издава легитимацијата)

(име и презиме)

_____ инспектор за
безбедност на пловидбата, назначен со решение
од _____ број _____
од _____, е овластен врз основа на членот 8 став 1 од Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата да ги врши работитена подрачјето на _____
и ги има сите права и должности што со тој закон и со други прописи му се дадени на инспектор за безбедност на пловидбата.На _____ 19____ година
Во _____
(М.П.)

(Потпис на старешината на органот)

(Петта внатрешна страна)

Важи за годината	Важи за граничен премин
(Потпис на старешината на органот) 19____ (М.П.)	19____
19____	19____

(Шеста, седма итн. внатрешна страна)

Извод

од Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64) (Текст од чл. 20, 21, 23, 24, 25 и 35)

787.

Врз основа на членот 17 став 1 од Законот за поморската пилотажа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

УПАТСТВО**ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ПОМОРСКИ ПИЛОТ**

1. На пилотите во служба на поморска пилотажа им се издава легитимација на поморски пилот,

според образецот што е напечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

2. Големината на легитимацијата на поморски пилот е 110 × 75 mm

3. Кориците на легитимацијата на поморски пилот се тврди и во сина боја.

4. Легитимацијата на поморски пилот содржи:
1) назив на органот на управата што ја издал легитимацијата и број под кој е издадена таа;

2) фотографија на имателот на легитимацијата, во големина 60 × 40 mm и преку фотографијата втиснат сув жиг на органот што ја издал легитимацијата, а под фотографијата место за потпис на имателот на легитимацијата;

3) лично име на имателот на легитимацијата;

4) овластување на имателот на легитимацијата за вршење на службата на пилот во крајбрежна односно лучка пилотажа, со назначување на подгачјето на кое е овластен да ја врши таа служба;

5) место и датум на издавањето на легитимацијата, печат на органот на управата што ја издава легитимацијата и потпис на старешината на тој орган;

6) место за заверка на рокот на важењето на легитимацијата;

7) место за заверка на рокот за важењето на легитимацијата за движење и задржување на граничен премин.

5. Легитимацијата на поморски пилот важи за календарската година во која е издадена, ако не е изречно назначен пократок рок на важењето.

Рокот за важењето на легитимацијата за наредната година го продолжува органот на управата што ја издал легитимацијата.

Важењето на легитимацијата во поглед на движењето и задржувањето на имателот на легитимацијата во граничниот појас и граничните премини го заверува надлежниот орган на внатрешните работи.

6. Легитимацијата на поморски пилот може да биде составена и на англиски јазик.

7. Поморскиот пилот е должен да ја носи со себе легитимацијата кога ја врши службата на поморска пилотажа.

Поморски пилот на кој му престанало овластувањето за вршење на службата на пилотажа е должен и задржувањето на имателот на легитимацијата што ја издал легитимацијата.

8. Во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на ова упатство ќе им се заменат досега издадените легитимации на поморски пилот на нивните иматели.

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2381

4 октомври 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неоричкиј, с. р**Образец на легитимацијата на поморски пилот**

(формат 110 × 75 mm)

(Грбот на првата страна на кориците)

(Фотографија во големина 60 × 40 mm)

(своерачен потпис на имателот на легитимацијата)

(Прва внатрешна страна)

Рег. бр.

Врз основа на членот 9 од Законот за поморската пилотажа

(Назив на органот што ја издава легитимацијата)

Го овластува

(презиме и име)

крајбрежен

да ја врши службата на _____ пилот за под-
рачјето _____
лучкиИздадено во _____ на _____ 19____
(М. П.)(Потпис на издавателот на
легитимацијата)

(Втора внатрешна страна)

Важи за годината	Важи за граничниот појас и премин
19____ (Потпис на старе- щината) (М.П.)	19____
19____	19____

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ- ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службен лист Социјалистичке Републике Бо-
сне и Херцеговине“ во бројот 7 од 20 февруари 1965
година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за
изборот на општински и околински одборници;

Одлука за престанок на мандатот на пратеникот
на Организационо-политичкиот собор во 53 изборна
единица Вареш;

Одлука за распишување дополнителни избори за
пратеник на Организационо-политичкиот собор на
Собранието на СР БиХ во 53 изборна единица
Вареш.

Во бројот 8 од 22 февруари 1965 година обја-
вува:

Закон за измени и дополненија на Законот за
гробиштата;

Одлука за распишување избори на одборници
за околински собранија;

Упатство за измени на Упатството за постапката
за спроведување контрола на цените во прометот
на мало.

Во бројот 9 од 12 март 1965 година објавува:
Закон за дополнителните средства на општините
и средствата на околиците;

Закон за воведување републички придонеси и
даноци;

Закон за изборот на органи на управувањето
во работните организации;

Одлука за пренесување правото на основач
спрема Институтот за физијатрија на Илиџа;

Решение за утврдување кои установи за стручно
образование во учебната 1964/65 година можат да
даваат општопризнаен степен на стручно образо-
вање;

Одлука за височината на додатокот за помош
и нега на инвалидите на трудот;

Одлука за највисокиот износ на пензискиот
основ;

Одлука за височината на отпремнината на
вдовица што не се здобила со право на семејна
пензија;

Одлука за височината на материјалното обезбе-
дување на вдовица што не се здобила со право на
семејна пензија;

Одлука за пензиските основи за определување
на правата од социјалното осигурување, за преве-
дување пензии и плаќање придонеси за социјално
осигурување на лица што вршат самостојни деј-
ности;

Одлука за усвојување на завршната сметка на
фондот на пензиското осигурување на работниците
за 1964 година;

Одлука за усвојување на завршната сметка за
1964 година на Фондот за здравствено реосигурува-
ње на земјоделците на Републичката заедница на
социјалното осигурување на земјоделците;

Одлука за усвојување на завршната сметка на
Фондот на инвалидското осигурување на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на
работниците за 1964 година;

Одлука за усвојување на завршната сметка на
Фондот за додатокот на деца за 1964 година;

Одлука за усвојување на завршната сметка на
Фондот за задолжително здравствено реосигурува-
ње на Републичката заедница на социјалното осигу-
рување на работниците за 1964 година;

Одлука за граничниот износ на најниското пен-
зиско примање и за височината на износот на за-
штитниот додаток.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ- ЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист на Социјалистичка Република
Словенија во бројот 14 од 22 април 1965 година об-
јавува:

Закон за републичката управа на СР Слове-
нија;

Закон за организацијата на републичката у-
права на СР Словенија;

Закон за здравствената заштита и за здрав-
ствената служба во СР Словенија (пречистен текст);

Закон за високото школство во СР Словенија
(пречистен текст);

Закон за ветеринарната служба во СР Слове-
нија (пречистен текст);

Одлука за Словенскиот народен театар во Љуб-
љана;

Одлука за Словенската филхармонија во Љуб-
љана;

Одлука за доделување средства за искоренува-
ње на лигавката и шапот од Резервниот фонд на
СР Словенија;

Заклучок за разрешување и именување некои
републички секретари и за именување некои за-
меници републички секретари;

Заклучок за именување претседател и членови
на Педагошкиот совет на СР Словенија;

Исправка на Законот за измени и дополненија
на Законот за високото школство во СР Словенија.

СОДРЖИНА:

Страна

783. Решение за статистички испитувања од интерес за целата земја за 1966 година	1625
784. Наредба за програмата на стручните испити за здобивање со стручна спрема на работник за вршење работи кај енергетски и котловски постројки и садови под притисок — — — — —	1625
785. Наредба за дополние на Наредбата за маржите во прометот на стоки на големо и мало — — — — —	1626
786. Упатство за легитимацијата на инспектор за безбедност на пловидбата — —	1626
787. Упатство за легитимацијата на поморски пилот — — — — —	1627

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пощт. фа. 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17